

МАКЕДОНСКИ ПРАВОПИС

ИЗРАБОТЕН ОД КОМИСИЈАТА ЗА ЈАЗИК
И ПРАВОПИС ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО
НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА



ДРЖАВНО ИЗДАВАЧКО ПРЕТПРИЈАТИЕ
СКОПЈЕ 1945

РЕШЕНИЕ

за правописот на македонскиот јазик

На основание чл. 6 и 7 од Законот на народната влада на Македонија, а на предлог на Комисијата за јазик и правопис при Министерството на народната просвета, Министерот на народната просвета го донесуе следното

РЕШЕНИЕ

Чл. 1

Македонскиот правопис, предложен од комисијата за јазик и правопис при Министерството на народната просвета, се приема како официјален правопис.

Истиот ќе се отпечати во засебни книшки, како издање на Министерството на народната просвета.

Чл. 2.

Ова решение влегуе во сила со денот на објавуењето

Скопје, 7 VI 1945 год.

Министер на просветата
Н. Минчев, с. р

МАКЕДОНСКИОТ ПРАВОПИС

1. — Македонскиот правопис се заснова во прв ред на фо-
нетскиот принцип.

2. — При формите, се налага да ги утврдиме во правописот тие што веќе се установени или силно изразени во се-
гашниот стадиум на развојот од нашиот литературен јазик.
Така се добива преглед на основните линии, по кои што се
централизира нашиот јазик.

I.

ОСНОВНИТЕ ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА

Азбуката

Македонската азбука има 31 буква:

а, б, в, г, д, ѓ, е, ж, з, с, и, ј, к, л, љ, м, н, њ, о, п, р,
с, т, ќ, у, ф, х, ц, ч, ѕ, ћ.

Секој глас од нашиот литературен јазик се обележуе
со одделна буква.

Самогласниците

1. — Во литературниот јазик влегуе замената а за ст. сл. ж:
рака, пат, мака, тага, обрач итн. (таму каде
што во некои наши говори имаме ръка, рока,
рука и сл.)

2. — Некогашното слоговно л, денеска различно заме-
нето во нашите говори, се установува во литературниот јазик
како ол: солза, долг, волк, болва, полно,
волна, јаболко, олцкам итн. Замена у имаме во:
Бугарија, Бугарин, бугарски.

3. — Самогласна функција носи и согласникот р: срце,
дрво, крв, смрт, црвен, јатрва итн.

4. — Апострофот 'се употребува за ознака на призвукот
што се јавува пред слоговното р во почетокот од зборот:
'рга, 'ржта, 'Рлевци итн.

Апострофот служи и за ознака на темниот вокал во диалектни форми и турски зборои како: В'чко, п'но, к'смет, с'клет итн. доколку тие, како локализми, би дошли во некој литературен текст.

5. — Во наставката — зам: комунизам, фашизам, романтизам и сл. изпаѓа а во членуваната форма: комунизмот, фашизмот, романтизмот, и сл.

6. — Вторично развиениот полуглас пред р, на крајот на зборот, се изјаснуе обично во е: ветер, остер, модер, бодер, храбер, итер.

Во туѓите зборои остануе тутка замената во каква што форма влегла и е пообична во живиот говор: министер, бакар, метар, километар, Днестар, Днепар, Димитар, Александар итн.

Согласниците

1. — Ј. — Пред е, ј не се пишуе никогаш: есен, елен, еден, грее, пее, знае, знаеја, ние, вие пиеше итн.

Ј не се пишуе во групата ио: тиок, виор, нашиот, добриот, сиот итн.

Ј не се пишуе пред и: змии, судии, трофеи, вланика, заем итн.

Ј се пишуе во групата ија: пијам, пијам, спијам, вријат, кријат, змија, ракија, сторија, исија, Русија, Југославија, Македонија итн. Во туѓите зборои, во средината, таа група се пишуе без ј: материал, потенцијал, иницијал, варијант итн.

Во групата — иски, после и, ј не се пишуе: змиски, историски, арамиски, околиски и сл. Инаку: убиец — убијци, партиен — партијни.

Без ј се пишуат: пеам, пеат, сеам, траам, стоам, таа, оваа, онаа, неа.

2. — Меките ё, ѓ се пишуат така, безразлично дали стоат пред меките самогласници е, и: куќа — куќи, врека — вреки, гаки, цвеке, цвекина, ќе, бидејќи, одејќи; меѓа — меѓи, преѓа-преѓи, преѓеска, туѓ-туѓи, луѓе итн. Во туѓи зборои пред тврдите самогласници: гавол, фон, дуќан, ќар, ќуќур итн. Инаку: геврек, гердан, магија, калугер, ангел, шекер, кепенци, кемане итн. (но: Горѓи).

3. — С.— Овој глас, слеан од д и з елемент, се среќава напр. во групата сб: звезда, звонец, звер, звечи, звиска. Во групата ис: јанса, гансало, мунсосам. После: зид, зидам, зирка, назирам, зуни. Во туѓи зборои: севгар, сиври, сенсер, Сака итн.

4. — Л, Љ. — Се пишуе: недела, постела, кошулза, молам, фалам, жалам, толку, желка,

сол, учител, пријател, лут, клуч, луѓе, лупам итн. (а не: недеља, мольам, желька, соль, учитељ, лут, луѓе, како што е во извесни наши говори).

Се пишуе: зелје, колја, Лилјана, илјада, полјак, далјан, крилја, волја, — воли, ролја роли и сл. Тука кај нас не е извршено јотуење, туку од некото л се преминуе кон еден ј елемент. Самото ј ја покажуе тука мекоста на претходното л (исто како и: лице).

Јь се пишуе во вакви примери: лубов, лубам, луба, Љубојно, Љубљана, пљачка, Каљуш, пељуш, полька, Кольо, Ильо итн.

5. — Џ. Се пишуе: коњ, одење, бегање (не који, одејне, бегајне). Исто: камење, ре-мење, планиње, годиње, полиња, имиња, свиња — свињи, диња — дињи итн.

6. — Каде што, во извесни наши говори, имаме в загубено во коренот од зборот, во литературниот јазик се земаат тука формите со запазено в: глава, човек, гавол, повеќе, говедо, повели, правам, оставам, бивол.

В се пишуе така на секаде, каде што станало од некогашното х: тивко, нивно, ветво, страв, прав, зедов итн.

Согласниците на крајот од зборот

Звучните согласници на крајот стануваат незвучни, но во пишуењето не се означува таа промена: леб (изг. леп) — лебот, снег (изг. сник) — снегот, мраз (изг. мрас) — мразот итн.

Согласничките групи

1. — Едначење по звучност. Нашиот фонетски правопис ги означува промените што настапуваат во допир меѓу звучен и незвучен согласник: тежок — тешка, редок — ретка, леб — лепче, сват — свадба, шетам — шедба, гостин — гозба итн:

Тука се поставуваат овие ограниченија:

а) — В, иако пред темен согласник звути како Ф, не се пишува така: овчар, овца, чавка, Славка, мравка, мавтам, повтам итн.

б) — Пред наставките — ски, — ство не се означува промената во звучноста од д: градски, белградски, адски, охридски; судски, судство, соседство.

в) Пред членот — та не се обележува промената во звучноста: заповедта, челадта, 'ржта.

2. — Редукција на согласниците поради едначењето. Кога предловите на согласник дојдат во сложеница со збор што

почнуе со еднороден согласник, се врши едначење, ако се различни по звучност, и едниот од нив испаѓа: исечам (из-сечам), истинам (ис-стинам), исекнам (из-се-кнам), расечам (раз-сечам), расицам (раз-сицам), бесрамница (без-срамница), бесмртен (без-смртен), одамна (од-дамна), одавник (од-давник).

Имаме исто: рашират (од раз-шират), кај што по едначењето по звучност, дошол и прелазот ѕ во ѕ, и после редукцијата.

Редукцијата не се врши кога конкретното значење на предлогот е особено истакнато: се иззира, раззеленам, наддавам, оттука, отишам, одделам, оддалечам итн.

3.— Пред ч префиксите из —, без —, раз — се пишуат ис —, бес —, рас —: исчешлам, исчепам, бесчестам, расчешнам.

4.— Пред ч во демунитивната наставка, с, з, ѕ, ж, минат во в и така се пишуат: мовче (од мостче), гровче (од гроздче), тројче (од трошче), крлевче (од крлежче) и сл.

За некои почетни и краесловни групи

а) Се пишуе в на почетокот во овие примери: втор вторник, вдовец, вчера.

б) Групата ви:-внатре, внуќ, внука.

в) Се пишуе многу (не: ногу).

г) Место старата група хв-се зема ф: фалам (не вали), фалба, фрлам (не: врлам), фатам, фркам.

д) Краесловните групи - жд,-ст се пишуат полно: дожд-дождот, глужд-глуждот, радост-радоста, младост-младоста, маст-маста, свест-свеста, вест-вести, прост-проста, прости, тркалест-тркалеста, тркалести, мост-мостот, пост-постот, пости итн.

Белешка. Формите како радоста, младоста идат од радост-та, младост-та, каде што едното т се загубило поради тешкиот изговор. Во други случаи никогаш не се врши пред членот редукција: пролет-пролетта, пот-потта, смрт-смртта, живот-животта, чедад-чедадта и сл.

II. ПРЕГЛЕД НА ФОРМИТЕ

Членот

- 1.— от,— та,— то,— те, — та: човекот, жената, детето, мажите, децата.
2. — ов, — ва, — во, — ве, — ва: човеков, женава, детево, маживе, деца ва.
- 3.— он, — на, — но, — не, - на: човекон, женана, детено, мажине, децана.

Именките

1.— Именките со проширена основа на — ов, — ев, — во множината, денеска се употребуат во напоредни форми со и без загубено **в**, во што се одразуе разликата меѓу нашите говори:

денои — денови
лебои — лебови
ножеи — ножеви
скутеи — скучеви итн.

Белешка. Изговорот на денои и сл. е деној и сл., но треба да се пишуе така, бидејќи кај нас и е знак за множина.

2.— Множинската наставка од среден род се установува во формата - иња (не: - ина): поле — полиња, телиња, куче — кучиња, име — имиња итн.

Придавките

1. — Придавките со основа на **в** гласат: готов, готова, готово, готови (не: готова — готови), убав, убава, убаво, убави, Велев, Велева, Велево, Велеви и сл.

2. — Поредбените честици по и нај, се пишуат заедно со придавката: убав — поубав, најубав, лош — полош, најлош, голем — поголем, најголем итн.

3. — Негираните придавки секогаш се пишуат заедно со негацијата; неарен, неугоден, неубав, нетрпелив итн. Исто и придавките од глаголски основи:

невиден, нечуен, неповикан, недојден итн.

4. — Според радосна, о, и, чесна, милосна о, и, посна, о, и, каде што се упростила групата — сти — имаме и во машкиот род: радосен, чесен, милосен, посен.

Броевите

1. — **Прости:** еден, два, три, четири, пет, шест, седум, осум, девет, десет, единаесет, дванаесет, тринаесет, шеснаесет, девет, наесет, дваесет, дваесет и пет, дваесет и девет, триесет, четириесет, педесет, шеесет седумдесет, осумдесет, деведесет, сто, сто и педесет, двесте, триста, четиристотини, петстотини, шестстотини, седумстотини, осумстотини, деветстотини, илјада, милион.

2. — **Редни:** прв (први), а, о, и, втор (втори), трет (трети), четврт (четврти), петти, шести, седми, осми, деветти, десетти, единаесетти, деветнаесетти, дваесетти, педесетти, деведесетти, стоти, (стотен), двестотен, петстотен, илјаден, милионен.

3. — **Збирни:** двајца, тројца, четворица, петина, шестина — шесмина, седмина, осмина, — осуммина, деветина, — деветмина, десетмина, двајсемина, педесемина, стомина, илјадамина.

Заменките

1. — Лични:

јас — мене, ме, мене, ми
ти — тебе, те, тебе, ти
тој (он) — него, го, нему, му
таа, (она) — неа, ја, нејзе, ѝ
тоа, това (ONO) — него, го, нему, му
ние — нас, не, нам, ни
вие — вас, ве, вам,ви
тие (они), нив, ги, ним, им

Белешка. Кратката дативна форма од женски род ѝ, се пишуе со акцент, за да се разликуе во текстот лесно од сврзникот и.

2. — **Релативни:** што, кој што, која што, кое што, кои што.

3. — Показните заменки:

овој, оваа, ова, овие
тој, таа, тоа, това, тие
оној, онаа, она, оние
таков, таква, о, и,
ваков, ваква, о, и,
онаков, онаква, о, и.

4.—Во множината се пишуат со и: мој—мои, твој—твои, свој—свои, кој—кои, секој—секои, некој—некои, никој—никои.

5.—Неодредената земенка сè се пишуе со акцентен знак, за да се оддели од повратната се, и од 3 л. едн. сег. вр. од помошниот глагол: (ти е) се.

Глаголи

Помошниот глагол

Сегашното време од помошниот глагол гласи: сум, си, е, сме, сте, се.

Сегашно време

1. а — група:

бегам	викам
бегаш	викаш
бега	вика
бегаме	викаме
бегате	викате
бегаат	викаат

2. и — група:

носам	стоам
носиш	стоиш
носи	стои
носиме	стоиме
носите	стоите
носат	стоат

3. е — група:

идам	паднам	траам	пеам
идеш	паднеш	траеш	пееш
иде	падне	трае	пее
идеме	паднeme	траемe	пеемe
идете	паднете	траете	пеете
идат	паднат	траат	пeат
пијам	чујам	кажуам	
пиеш	чуеш	кажуеш	
пие	чуе	кажуе	
пијеме	чујеме	кажуеме	
пијете	чујете	кажуете	
пијат	чујат	кажуат	

Заповеден начин

бегај — бегајте
остани — останете (не: останите)
носи — носете (не: носите)

Минато одредено време

бегав	носев	зедов	сторив
бегаше	носеше	зеде	стори
бегавме	носевме	зёдовме	сторивме
бегавте	носевте	зедовте	сторивте
бегаа	носеа	зедоа	сторија
	пев	кажуев	
	пееше	кажуеше	
	пеевме	кажуевме	
	пеевте	кажуевте	
	пееја	кажуеја	

Белешка. По таков начин, во З л. мн. ј се пишуе во наставката после и во групата — ија, (в. стр. 6), и кога имаме натрупани три самогласници, за да се загуби прозевот: пеја, се смееја, кажуеја, труеја и сл.

Минато неодредено време

сум бегал	сум сторил
си бегал	си сторил
бегал (не: е бегал)	сторил
сме бегале (не: бегали)	сме сториле
сте бегале	сте сториле
бегале (не: са бегале)	сториле

Глаголски прилог

бегајќи, одејќи, носејќи, кажуејќи и сл.

Глаголски именки

бегање, одење, носење, кажуење (не: кажување), качуење, (не: качување) и сл.

Одречните форми

Негацијата секогаш се пишуе одделно од глаголот: не сум, не си, не е, не сме, не сте, не се, не знам, не чинам, не одам, не носам, не кажум, не одејќи, не знаејќи итн. Одделно стоат: немам, и нејкум, каде што имаме слевање со негацијата.

Предлозите

1. — Од. Се пишуе **од** (не: от), како што тој предлог вистински гласи во нашиот јазик: одовде, одоздола, однесам, одведам итн.

2.—**Во, в.**—Употребата на овие две форми е јасно разгра ничена. Формата **в** се употребуе само при нечленувани именки: в село, в град, в нива, в река. Формата **во** се употребуе со членуваните именки: во селото во градот, во нивата, во реката. Секогаш со заменките: во мене, во нас, во нив, во кого и сл. Пред именки што почнуат со в и кога не се членувани: во вода, во визба, во Велес, во Варош. Предлогот **во** може да стои и при секоја нечленувана именка, но тогаш нејзе ѝ се придава значење на нешто определено, издвоено: во река (Јас во река сум се капел, а во море не), во планина, во поле и сл.

Белешка: Во народната поезија и предлогот **в** се среќава покрај членувани именки: в селото, в полето и сл.

3.—Предлогот со влегуе само со таа форма во лите ратурниот јазик.

Прилозите

1. — Со у на крајот се пишуат: многу, малку, колку, толку, олку, неколку, таму, близу, далеку, долу, инаку, преку итн.

2.—Сложените прилози со пишуат како еден збор: по така, отсега, досега, отстрана, одовде, одблизу, оддалеку, отколку, одошто, пошто зашто, прекумерно, прекутрупа итн.

3. — **Што** се пишуе одделно во овие примери: каде што, кај што, како што, колку што.

4. Уште (не: оште).

III.

УПОТРЕБА НА ГОЛЕМИ БУКВИ

Со почетна голема буква се пишат:

а) Лични имиња, презимиња, прекори и нивните составни делови (Никола Петроски; Илија Николов — Ацијата; Иван Грозни).

б) Географски имиња на градои, села, острови, мориња, езера, реки, планини и сл. Ако географското име е составено од два збора, и двата збора се пишат со почетна голема буква (Крушево; Прилепец; Охридско Езеро; Црна Река; Кожув; Тетовско; Струшко итн.)

в) Имиња на држави, народи и племиња (Советска Унија; Македонија; Срби; Русин; Турци; Гупци; Евреи; Власи).

г) Присвојните придавки, доколку место нив не се употребува предлог со генитивна форма (Николова куќа; Маринина нива).

д) Имиња на книги, весници, надлештва, претпријатија, заведенија, улици, плоштади, административни единици и сл. Ако името е составено од повеќе зборои, тогаш пак само првиот збор се пишува со голема буква, а другите по опшите правила (Капитал; Македонска стопанска банка; Илинденска улица, Плоштад маршал Тито; Фабрика за цигари Скопје; Велешка околија и сл.)

Белешка: Ако поради симетрија е нужно на наслови на книги, весници, фирмии и сл. да се употребуваат букви од еднаков стил, горното правило не е задолжително. Ако место целото име на имињата во горната точка се употреби само еден збор, т. е. името се употребува скратено — на пр. Банката, а се мисли Македонската стопанска банка, тогаш тоа скратено име ќе се напише со голема почетна буква.

ѓ) Имиња на револуции, восстанија, војни и сл. се пишат исто така со почетна голема буква (Октомвриска револуција; Илинденското восстание; Татковинска војна).

- с) Имиња на празници било да се национални или верски (Први мај, Великден и сл.).
- ж) Имиња на небеските тела како астрономски појмата (Венера; Меркур; земја и сл.)
- з) Заменката Вие, Ваш и сл. ако е употребена почесно.
- с) Имињата „другар“ и „господин“ во молби и почесно обраќање (Другар Министре; Господин Министре).
- и) Со голема буква се пишуе секое започнууење на пишуење.
- ј) После секоја свршена реченица, потполна и непотполна, завршена со точка, прашалник или извичник, или пак после две точки и наводници, кога се наводат цели реченици, се пишуе голема буква.
- к)** Придавките на — ски, шки, чки напраени од разни видои имиња (освен тие што значат презиме и прекор, се пишуат со мала почетна буква (прилепски, полошки, криворечки и сл.). Имињата на дните, месеците и годишните времиња се пишуат со почетни мали букви (понеделник, вторник, јануари, пролет и сл.).

IV.

ИНТЕРПУНКЦИЈА

Нашата интерпункција стои на принципите на слободната интерпункција.

Употреба на точка

Точка се пишуе:

а) После свршена реченица, било да е проста или сложена, таму каде што јасно се чувствуе извесна пауза како свршеток на мисалта (Денеска бев кај вас. Таму те побарав тебе, ама не те најдов).

б) Ако скратуеме еден збор (дин.; кг.; о. м.).

в) После прости броеви што се употребуат како редни при набројуење. — Напр. Должности на учителите се:

1. — — — — — — — ;
2. — — — — — — — ;
3. — — — — — — — ;
4. — — — — — — — ;
5. — — — — — — — ;

При пишуење на редни броеви што се употребуат како датуми или години по ред, точка не се употребуе. После потписи и наслови никојпат не се пишуе точка.

Извичник

Тој знак се пишуе таму каде што би се употребила точка, ако со мисалта се покажуе извесно чудење, заповед, протест, засилена жалба и после извици (Уште тоа ми требаше! Донеси, ми ја книгата! Доста сме трпеле! Напред! Оф! Браво!).

Прашалник

Со тој знак се завршуваат мисли низразени во вопросителна форма, било да се тие полни реченици или пак само прашања (Колку е saatot? Дојде ли? Како?).

Белешка: Понекојпат се употребуат и двата последни знака еден до друг — ?! — за да се засили прашањето и чудењето (О, зар пак и тоа може?!).

Две точки

Нивиот сминал е објаснителен, т. е. тие се пишуат пред се она што се набројуе, што се наводи или објаснуе еден збор, израз или реченица.

Две точки се употребуат:

а) Пред делои на реченици, особено предмети што се повеќе и се набројуат, или кога се набројуат извесни случаи, правила и сл. (Во дуќанот на шпекулантот се најдени: платна, басми, конци, кошули и др.) По овој параграф идат:

1. Сите престапи против народната чест;
2. ——————;
3. ——————;
3. ——————;
4. ——————;

б) Кога се цитираат туги зборои или мисли (Вчера другарот ми рече: „Утре ќе одам на конференција“).

в) Во случај каде извесен збор, израз, или мисал имаат нужда од објаснување на нивниот внатрешен смисал (Рацин беше вистински поет: тој имаше дух, фантазија, инвенција, и силно чувство за маките и страданијата на слабите и оне правдените. Ке дојде ден: тоа треба да знаете!).

Цртичка

Ако треба нешто нарочно да се потцрта, да се застане, тоа потцртууње или застанууње се обележуе со цртичка.

Цртичка се пишує:

а) Во случај кога извесен збор, израз или мисал не се доизјаснени или пак треба да се констатира нешто ново и потцрта тоа. Пред зборот, изразот или реченицата која што го внесуе тоа истакнуење се пишуе цртичка (Е, другар — до гледање! А чуеш ли топои од твојот роден град, знај — таму е мојата бригада).

б) Во дијалог меѓу лица или животини во басни, раскази, прикаски и драми за да се одделат зборите на различни лица еден од друг.

— Ами татко ми? — продолжи момчето.
— Зар тој никој пат не излегуе од дома?
— Навистина...

в) Место предлогот до меѓу броевите (од 10 — 12 саатот ке има коференција).

г) Прекинуење или недоискажуење на една мисал може да се заврши со цртичка, наместо три точки (Многу би сакале, ама —).

а) Вметнати зборои, изрази или реченици што идат да разјаснат некој дел од реченицата или пак целата рече-

ница, а немаат внатрешна врска со таа реченица, се одделуат со цртичка пред почнууњето и завршууњето на вметнатото (Тоа е — рече Никола — најголемата скрка).

Наводници

Под наводници стоят:

а) Цитирани туѓи зборои или мисли (Денеска мајка ми ми рече: „Синко, да си дојдеш дома веднаш од училиште“).

б) Наслови на книги, весници, списанија и сл. ако се употребени во текст („Војна и мир“ од Толстој, весникот „Борба“, сп. „Нова Југославија“).

в) Зборои и изрази употребени во иронија (Дојде „геројот“ — а знаеме дека тој е страшлив).

Белешка: Наводници не се употребуат кога на некој друг начин јасно е обележено дека тоа се туѓи зборои, изрази или мисли (Крвта — вёли народот — не е вода).

Неколку точки (. . .)

Неколку точки се употребуат:

а) На крајот на недовршена или недоизјаснена мисал (Ќе има офанзива..., Топот . . .).

б) При цитирање одреде на некој текст или не од почетокот на некоја туѓа мисал, или пак ако е испуштен еден дел па после пак продолжува цитирањето, за да се потврда тоа положение се зема прво тој знак, а после се цитира текстот.

Точка и запирка

Кога склопот на сложената реченица е многу раширен, така да има повеќе групи реченици, тогаш една група сродни реченици се одделува од другата со точка и запирка (Влегууме во разрушениот Берлин. На едно место на големиот плоштад, некогаш полни со свет што дигаше раце и бесно го акламираше својот Фирер, сега гледаме купои секакво оружје; на друго место убиени луѓе, муниција и оружје смешано — символ на трагичниот крај на човекојадскиот фашизам).

Кога една мисловна целост е поделена на периоди, во кои што таа мисал се разгледува од разни точки, меѓу периодите се пишува точка и запирка (Тоа не е никаква наука; такво нешто е суеверие, мистика; тоа е само тенденциозно извртууње на фактите).

Запирка

1. Запирка меѓу делоите на реченицата, т.е. одделните зборои

а) Секое повторение на делои со еднаква функција во реченицата или делои што се набројуваат, се одделуваат со

запирка (Никола, Илија, Трајко и Петко играат; Го видов брат му, сестра му и татко му.)

б) Апозицијата исто така се одделува со запирка (Маршал Јосип Броз Тито, геројот на Југославија, секојпат мислеши само за ослободувањето на нашите народи).

в) Секој збор или израз употребен во функција на вокатив, во израз за обраќање или во смисал на апострофирање, се одделува со запирка. Ако тој збор е во средината на реченицата, тогаш ќе се употреби запирка пред тој збор и по тој збор. (Петре, дај ми ја книгата; Така си е тоа, другари; Но почуј, Вело, што ќе ти кажам!)

г) Вметнати зборои, што инаку немаат органска врска со зборите околу себе си, се одделуваат со запирка (Тој е, значи, лош човек).

д) Кога со сврзниците и, или, ни-ни, нити нити, било било, се подцртуват или одрекуваат зборои што се најдуваат еден до друг, помеѓу нив се пишува запирка (И гол, и бос, и гладен, и пак герой; Не направивме ништо ни со молба, ни со воспитание, ни со застрашување).

2. Запирка меѓу реченици

Независни реченици

а) Наполно независни реченици се одделуваат една од друга со запирка:

Гора му чува младост бунтовна,
народ му пее песна ајдушка,
време му пази машки стапалки,
алик му крие горски кладенец.

б) Реченици сврзани со делот на друга реченица со сврзниците а, ама, но — се одделуваат од нив со запирка, бидејќи тие покажуваат извесно ограничение или противност на кажаното во реченицата пред нив и тоа го особено потцртуват (Јас работев, а брат ми седеше; Ја прочитав книгата, ама во неа не го најдов тоа што ми требаше).

в) Пред сврзниците и, или, ни-ни, нити-нити кога се во служба на составен или раставен сврзник, а таа нивна функција не е особено потцртана, не се пишува запирка (Другарот Пеце чита и пише; Ке дојде брат ми или сестра ми; Ни ќе те послушам и ќе дојдам).

г) Пред сврзникот и кога тој во известен смисал ја променил својата основна составна функција, може да се напише запирка, во случај кога во реченицата што е пред сврзникот и е еден подлог, а во реченицата што почнува со и е друг подлог (Ти дојде, и живот дојде нов).

д) Пред сврзникот како не се пишуе запирка (Јас го разбирам светот само како поле за културно натпреваруење меѓу народите).

ѓ) Вметнати реченици, ако не се одделени со цртичка, се одделуат со запирка. (Крвта, вели народот, не е вода).

Зависни реченици

Ако зависните реченици се во својот нормален, редовен ред, т. е. не се во инверзија, не се одделуат со запирка од своите главни реченици овие зависни реченици:

а) Сите видои **предметски реченици**, бидејќи се тие дополнение на главната реченица (Му реков да молчи; Мислев оти (дека) ќе дојдеш).

б) **Намерните реченици** (Ќе појдам в чаршија да купам леб).

Белешка: Пред оти — дека и да, кога јасно се гледа оти со нив почнуе реченица што ја дополнуе главната реченица, не се пишуе запирка.

в) **Односните реченици**, ако претставуваат атрибут проширен во атрибутско — зависна реченица (Да дојдат сите ученици што совесно работат; Човекот што го пратив кај тебе, ми е близок пријател.)

Ако пак односната реченица што почнуе со односни заменки врши служба на апозиција или е вметната реченица, тогаш пред нив се пишуе запирка (Германија, што беше носителка на фашизмот, е раздробена).

Со запирка се одделуат од своите главни реченици овие зависни реченици:

а) Сите видои **погодбени реченици** (Гледај да се видиме, ако дојдеш во нашиот град; Ќеможев да се јавам на испит, да учев на време).

б) **Допусните реченици** (Отидов на училиште, иако бев болен).

в) **Временеките реченици** што почнуват со кога (Донеси ми ја книгата, кога ќе дојдеш на училиште).

г) **Последичните реченици** (Толку многу читав, да ме заболе главата),

д) **Причински реченици** што почнуват со затоа оти (дека), оти, дека или бидејќи, се употребуваат со запирка (Не дојдов на училиште затоа, (оти, дека) бев болен; Ќе појдам на конференција, бидејќи немам друга работа).

Инверзија

Ако зависната реченица може да дојде пред главната реченица, т. е. го промени редовниот реченичен ред и се најдуе во инверзија, тогаш зависната реченица се одделува од главната со запирка (Да молчи, му реков).

